

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 7
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	10
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	11
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	13 - 44
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Мислење

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за парични текови за годината што заврши тогаш, и белешките кон консолидираните финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за значајните сметководствени политики.

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ПЕКАБЕСКО АД - Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Грпата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполнивме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние кои, според нашето стручно мислење, беа од најголемо значење во нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи за тековниот период. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи како целина и во формирањето на нашето ревизорско мислење за нив и ние не даваме посебно мислење за овие прашања.

Клучни ревизорски прашања	Како нашата ревизија одговори на клучното ревизорско прашање
<p>Признавање на приходи од продажба</p> <p>Пекабеско АД, Кадино Илинден за 2025 година евидентираше приходи од продажба во износ од 5.999.620 илјади денари. Приходите од продажба во најголем дел произлегуваат од приходи од продажба на производи и приходи од продажба на трговски стоки.</p> <p>Приходите од продажба се евидентираат согласно условите наведени во договорите со купувачите. Ние се фокусиравме на оваа област поради големиот обем на трансакции и износите од продажбата на производи и продажба на трговски стоки и проценката на варијабилните надоместоци како што се одобренијата за купувачите. Поради тоа, признавањето на приходите од продажба го идентификувавме како клучно ревизорско прашање.</p> <p>Обелоденувањето на Групата за признавање на приходите од продажба се вклучени во белешка 3. Значајни сметководствени политики.</p>	<p>Го ажуриравме нашето разбирање за процесите на признавање на приходи и побарувања, ги утврдивме релевантните внатрешни контроли и ја тестиравме ефикасноста на тие контроли врз основа на примерок.</p> <p>Обезбедивме договори за продажба со купувачите и ги анализиравме клучните основи за признавање на приходите оценувајќи дали се исполнети барањата на Меѓународниот стандард за финансиско известување 15 – Приходи од договори со купувачите.</p> <p>Ги прегледавме евиденциите за приходи од продажба врз основа на примерок за да ги провериме настанувањето, точноста и класификацијата преку следење на избрани трансакции со поткрепувачката документација како што се фактури за продажба и друга пропратна документација.</p> <p>Извршивме тестови на детали на евидентирани приходи при крајот на годината, како и евидентирани приходи од почетокот на наредната година за да утврдиме дали приходите се евидентирани во соодветниот временски период.</p> <p>Спроведовме постапка за конфирмирање на салдата па побарувањата од купувачи.</p>

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во извештајот за други правни и регулаторни берања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и овие кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена согласно МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.

- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола кое е значајно за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни во околностите, но не и со цел за изразување на мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки поврзани со обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат сомнеж во можноста на Групата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази примени до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали консолидираните финансиски извештаи ги преставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комунициравме со оние кои се задолжени со управување, меѓудругото, и за планираниот опсег и временски распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи на тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишавме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањата или кога, во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишни извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во консолидираниот годишен извештај за работа и консолидираниата годишна сметка, не се конзистентни во сите материјални аспекти, со ревидираните консолидирани финансиски извештаи во делот на прикажаните приходи од продажба и останатите оперативни расходи, на Групата ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден за годината што заврши на 31 декември 2025 година. Прикажаните неконзистентности не влијаат на финансискиот резултат на Групата ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден за 2025 година.

Скопје, 17 април 2026 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	7	5.999.620	5.902.373
Останати оперативни приходи	8	57.170	57.922
Вкупно оперативни приходи		6.056.790	5.960.295
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	11.026	-13.293
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-996.118	-1.062.360
Трошоци за вработените	11	-390.521	-370.645
Амортизација	15	-101.209	-99.137
Набавна вредност на продадени стоки		-4.067.436	-3.837.358
Останати оперативни расходи	12	-267.929	-398.304
Вкупно оперативни расходи		-5.823.213	-5.767.804
Добивка од оперативно работење		244.603	179.199
Финансиски приходи	13	28.397	18.843
Финансиски расходи	13	-8.220	-7.372
Добивка пред оданочување		264.780	190.670
Данок на добивка		-11.815	-12.510
Добивка по оданочување		252.965	178.160
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	8.411	5.924

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 30 март 2026 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Добивка по оданочување		252.965	178.160
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		380	25.800
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		380	25.800
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		253.345	203.960

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари

	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	1.151.100	997.789
Нематеријални средства	15	1.133	1.519
Средства на користење	16	3.735	
Вложувања расположливи за продажба	17	55.087	54.707
Вложувања кои се чуваат до доспевање	18	172.186	172.186
Вкупно долгорочни средства		1.383.241	1.226.201
Залихи	19	547.601	475.108
Побарувања од купувачи	20	421.864	418.856
Останати краткорочни побарувања	21	31.166	9.888
Побарувања за аванси	22	15.472	25.301
Краткорочни финансиски средства	23	330.439	330.378
Активни временски разграничувања	24	24.989	12.906
Парични средства	25	282.795	169.769
Вкупно тековни средства		1.654.326	1.442.204
ВКУПНО СРЕДСТВА		3.037.567	2.668.405
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.535	90.535
Сопствени акции		-9.927	-9.927
Законски и посебни резерви		27.084	27.084
Останати резерви		52.554	52.169
Резерви за инвестиции		935.811	935.811
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		873.228	633.876
Вкупно капитал и резерви		1.985.240	1.745.504
Долгорочни кредити	26	302.261	186.786
Обврски за лизинг	16	2.927	
Обврски спрема добавувачи	27	575.430	578.480
Останати краткорочни обврски	28	88.164	88.046
Обврски за лизинг	16	890	
Обврски за аванси	29	4.309	3.864
Краткорочни финансиски обврски	30	67.308	51.439
Пасивни временски разграничувања	31	11.038	14.286
Вкупно тековни обврски		747.139	736.115
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		3.037.567	2.668.405

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	252.965	178.160
Амортизација	101.209	99.137
Залихи	-72.493	-55.151
Побарувања од купувачи	-3.008	-30.736
Останати краткорочни побарувања	-21.278	-2.454
Побарувања за аванси, депозити и кауции	9.829	-21.959
Активни временски разграничувања	-12.083	2.054
Обврски према добавувачи	-3.050	64.398
Останати краткорочни обврски	119	-8.389
Обврски за аванси	445	670
Пасивни временски разграничувања	-3.248	3.612
Нето парични текови од оперативни активности	<u>249.407</u>	<u>229.342</u>
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-254.569	-108.253
Краткорочни финансиски средства	-61	-121.194
Средства на користење	-3.735	-25.800
Вложувања расположливи за продажба	-380	
Расходувани НПО	420	767
Нето парични текови од инвестициони активности	<u>-258.325</u>	<u>-254.480</u>
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни/краткорочни кредити	135.161	24.917
Останати промени	92	
Исплатени награди	-13.689	
Објективна вредност на вложувањата	380	25.800
Нето парични текови од финансиски активности	<u>121.944</u>	<u>50.717</u>
Нето намалув./зголем. на паричните средства	<u>113.026</u>	<u>25.579</u>
Парични средства на почеток од годината	169.769	144.190
Парични средства на крајот од годината	282.795	169.769

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

за годината што заврши на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	90.536	-9.928	27.084	52.172	935.811	15.955	633.874	1.745.504
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2025 година	-	-	-	-	-	-	252.965	252.965
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	380	-	-	-	380
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	380	-	-	252.965	253.345
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука	-	-	-	-	-	-	-13.689	-13.689
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	90.536	-9.928	27.084	52.554	935.811	15.955	873.228	1.985.240

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	90.536	-9.928	27.084	26.371	789.813	15.955	601.741	1.541.572
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2024 година	-	-	-	-	-	-	178.160	178.160
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	25.799	-	-	-	25.799
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	25.799	-	-	178.160	203.959
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	145.998	-	-145.998	-
Состојба 31.12.2024	90.536	-9.928	27.084	52.172	935.811	15.955	633.876	1.745.504

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Групата ПЕКАБЕСКО, покрај матичното друштво, ја сочинува и следното друштво со ограничена одговорност во мнозинска сопственост:

процент на учество на ПЕКАБЕСКО АД Скопје	31.12.2024	31.12.2023
Тимко-лаб Дооел Кадино	100%	100%
Пекабеско Доо Рашка	100%	100%
Пекабеско ЕООД Бугарија	100%	

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,7% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2024 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2024 година лицето Весна Кутревска поседува 2.045 акции или 6,3 % од издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2025 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2024 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

На 31.12.2025 година бројот на вработените во Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 428 лица (2024 година 419).

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на друштвото се изготвени во согласност Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ " бр.28/2004 120/2018; "Службен весник на РСМ " бр. 290/20191/25); и правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (Правилник), каде што се објавени Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ издание 2023). Овој Правилник ги содржи Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) – МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) – МСС 1 до МСС 41, вклучувајќи ги Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) – ПКТ 7 до ПКТ 32 и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) се применливи во Република Северна Македонија започнувајќи од 01 јануари 2025 година, освен МСФИ 17, Договори за осигурување , кој ќе започне да се применува од 01 јануари 2028. Со измените на Правилникот објавен во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 и во согласност со насоките од страна на советот за унапредување и развој на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник бр.159/2009 остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник бр.75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот кој започнува на 1 јануари 2025, финансиските извештаи се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

По спроведувањето на Правилникот, објавен во Службен весник бр.75/2024, раководството го оцени влијанието на новоприменливите стандарди и утврди дека истите немаат значително влијание врз финансиските извештаи, освен за ефектите од МСФИ 16, кои се прикажани во финансиските извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Информациите за основните сметководствените политики се презентирани во Белешка 3 и се применуваат конзистентно при подготовката на финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година, освен ако не е наведено поинаку.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза. Во составувањето на овие поединечни финасиски извештаи Групата ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од страна на раководството, да го користи своето професионално расудување при примена на сметководствените политики на Групата. Областите кои вклучуваат поголем степен на професионално расудување и оние каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се прикажани во Белешка 4.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Првична примена на МСФИ 16 Лизинг

Групата го усвои МСФИ 16 Лизинг од јануари 2025 година, применувајќи го согласно Правилникот. Поврзаните сметководствени политики се прикажани во Белешка 3 Средства со право на користење.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Промената на сметководствената политика немаше влијание на позиции во извештајот на биланс на состојба на 1 јануари 2025 година.

2.6. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ПЕКАБЕСКО го опфаќа матичното друштво ПЕКАБЕСКО АД Скопје и неговите друштва во мнозинска сопственост.

Друштвото во мнозинска сопственост е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружниците се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учеството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Приходи од договори со купувачи

Приходот се признава во износ од цената на трансакцијата. Цената на трансакцијата е износот на надоместокот на кој субјектот очекува дека ќе има право во замена за пренос на ветените добра или услуги на купувачот, исклучувајќи ги износите кои се наплатени во корист на трети страни (на пример, данок на промет). Надоместокот кој е ветен во договор со купувач може да вклучува фиксни износи, варијабилни износи, или и двете.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Групата ја применува метода за признавање на приходите(пристап на пет чекори)во согласност со МСФИ 15, Приходи од договори со купувачи. Главните видови на приходи на друштвото опфатени со МСФИ 15 се следните:

- Продажба на готови производи
- Продажба на трговски стоки

Приходите ги отсликуваат надоместоците што Групата очекува да ги има во замена за тие добра во текот на годината, исполнувањето на обврската за извршување е завршено, односно кога “контролата” над стоките што лежат во основата на обврската за извршување е пренесена на клиентите. Основниот принцип е дека Групата ги признава приходите за да го прикаже трансферот на ветените добра или услуги на купувачите во износ кој ја отсликува вредноста на надоместоците што Друштвото очекува да ги има во замена за тие добра или услуги.

1. Идентификување на договорот(ите) со купувачите;
2. Идентификување на обврските за извршувањето во договорот
3. Одредување на цената на трансакцијата
4. Распределба на цената на трансакцијата на обврските за извршување на договорот
5. Признавање на приходот кога(или додека)Друштвото ја исполнува обврската за извршување.

Приходот се состои од објективната вредност на примениот надоместок за продажбата на добра и услуги во редовното работење на Групата. Приходот се признава на следниов начин:

Приходи од договори со купувачи – Продажба на готови производи и трговска стока

Продажбите се признаваат кога контролата над добрата е пренесена, односно кога производите се доставени до купувачот, купувачот има целосна дискреција над производите и нема никаква неисполнета обврска што може да влијае на прифаќањето на производите од страна на купувачот. Испораката се смета дека извршена кога производите се испратени до одредената локација, ризиците за обезвреднување и загуба се пренесени на купувачот, и кога купувачот ги прифатил производите согласно договорот, или Друштвото има објективни докази за сите критериуми за прифаќање се исполнети.

Сметководствена политика применета пред периодот 1 јануари 2025

Групата евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Средства со право на користење и обврски за лизинг

Групата оценува дали еден договор претставува или содржи договор за лизинг, при склучувањето на договорот. Групата ги признава правото на користење на средството и обврската за лизинг во однос на сите договори за лизинг каде што е корисник на лизинг, со исклучок на краткорочни договори за лизинг (до 12 месеци) и договори за лизинг на средства со ниска вредност. За овие договори, Друштвото ги признава плаќањата за лизинг како оперативен трошок на праволиниска основа во текот на периодот на договорот.

На датумот на започнување, Групата ја мери обврската за лизинг според сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои се платени на тој датум, дисконтирани со користење на стапката што е содржана во лизинг договорот.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Доколку таа стапка не може лесно да се определи, Групата ја користи инкременталната стапка на позајмување.

Лизинг плаќањата што се вклучени во мерењето на обврската на лизинг опфаќаат:

- Фиксни лизинг - плаќања (вклучително и суштински фиксни плаќања), намалени за стимулаци за лизинг;
- Варијабилни плаќања по основ на лизинг кои зависат од определен индекс или стапка, и кои првично се мерат по тој индекс или стапката на денот на започнување;
- Износи што се очекува да доспеат за плаќање на корисникот на лизинг според гаранциите на остатокот на вредноста;
- Цена на извршување на опцијата за купување, доколку друштвото е разумно дека ќе ја искористи таа опција;и
- Плаќање на казни за прекинување на лизингот, доколку периодот на лизинг покажува дека Друштвото ја извршило опцијата да го прекине лизингот.

Средствата од правото на користење обично се амортизираат преку пократкиот период меѓу корисниот век на средството и периодот на лизинг, користејќи линеарен метод. Ако Друштвото е разумно сигурно дека ќе ја користи опцијата за купување, средството од правото на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство.

Амортизацијата на предметите од средствата од правото на користење се пресметува со праволиниска метода преку нивниот проценет корисен век.

Сметководствената политика применета пред периодот 1 јанари 2025

Сметководствената политика применета од страна на Групата за периодот што завршува на 31 декември 2024 година, а која е изменета согласно МСФИ 16 Лизинг, е следната:

Оперативен наем. Наем при кој во основа сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство не се пренесуваат на корисникот на наемот, се класифицира како оперативен наем. Плаќањата за оперативен наем (нето од олеснителни плаќања од наемодавачот) се признаени како расход во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.10. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.11 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни периоди на отплата и фиксни рокови на доспевање со што Друштво има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Загуба поради обезвреднување на финансиски средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови дисконтирани со оригиналната ефективна камата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивка или загуба, како и исправка на вредноста на соодветното финансиско средство.

3.12. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.13. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.15. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските противвредност и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.16. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.17 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.18. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.19. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

3.20. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.21. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.22. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, кои се опишани во белешка 3, раководството на Друштвото врши проценка на идните настани. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се разумни во рамките на околностите. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

4.1. Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употребата на недвижностите, постројките и опремата земјајќи во предвид минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки. Поради значителното учество на средствата кои се амортизираат во вкупните средства, влијанието на евентуални промени овие претпоставки може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот на активностите.

4.2. Обврски по основ на лизинг (дисконтни стапки)

Друштвото ја користи својата инкрементална стапка на позајмување како основа за пресметка на дисконтната стапка, бидејќи стапката што е содржана во лизинг договорот не може лесно да се утврди.

За да ја утврди инкременталната стапка на позајмување, Друштвото, кога е можно користи неодамнешно финансирање од трети страни како почетна точка, прилагодена за да ги отслика промените во условите за финансирање во моментот на добивање на финансирањето од трети страни, користи пристап на надоградување кој започнува со безризична каматна стапка прилагодена за кредитен ризик и прави прилагодувања специфични за закупот, на пример рок, земја, валута и обезбедување.

Опции за продолжување и прекинување

Опциите за продолжување и прекинување се вклучени во договорите за лизинг на деловни простории во рамките на Друштвото. Тие се користат за максимизирање на оперативната флексибилност во однос на управувањето со средствата користени во оперативните активности. Повеќето од опциите за продолжување и прекинување што ги поседува Друштвото може да се искористат само од страна на Друштвото, а не и од страна на соодветниот давател на лизинг.

При утврдувањето на периодот на лизинг, раководството ги разгледува сите факти и околности кои создаваат економски мотив за искористување на опцијата за продолжување, или не-искористување на опцијата за прекинување.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Опциите за продолжување(или периодите по истекот на опциите за прекинување) се вклучуваат во периодот на лизинг само ако е разумно сигурно дека лизингот ќе биде продолжен(или нема да биде прекинат).

4.3. Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценките на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувања, кредитна способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комингентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации.

5. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

5.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.2. Кредитен ризик

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

5.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

5.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во

период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.6 Утврдување на објективна вредност

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Групата управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Групата се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Групата на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	373.386	238.225
Парични средства	<u>-282.795</u>	<u>-169.769</u>
Нето обврски по кредити	90.591	68.456
Капитал и резерви	1.985.240	1.745.504
% на кредитна задолженост	<u>4,56%</u>	<u>3,92%</u>

Кредитната задолженост на, Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден е зголемена во 2025 година во однос на 2024 година за 0,64 процентни поени.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Финансиски средства		
Парични средства	282.795	169.769
Побарувања од купувачи	421.864	418.856
Останати побарувања	31.166	9.888
Побарувања за аванси	15.472	25.301
Краткорочни финансиски средства	330.439	330.378
Активни временски разграничувања	24.989	12.906
	<u>1.106.725</u>	<u>967.098</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	575.430	578.480
Останати тековни обврски	88.164	88.046
Обврски за аванси	4.309	3.884
Пасивни временски разграничувања	11.038	14.286
Кредити	373.386	238.225
	<u>1.052.327</u>	<u>922.921</u>

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Групата на овие ризици. Групата не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Групата е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Групата на пазарните ризици или во начинот на кој Групата управува или го мери ризикот.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Групата е изложена на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Групата не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	77.658	170.932	104.963	100.693
УСД			-	-
	77.658	170.932	104.963	100.693

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-2.730	7.024	2.730	-7.024
УСД	-	-	-	-
	-2.730	7.024	2.730	-7.024

6.7. Управување со каматниот ризик

Групата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	282.795	169.769
Побарувања од купувачи	421.864	418.856
Побарувања за аванси	15.472	25.301
Останати побарувања	31.166	9.888
Активни временски разграничувања	24.989	12.906
	776.286	636.720
<i>Каматносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	330.439	330.378
	330.439	330.378
	1.106.725	967.098
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	575.430	578.480
Обврски за аванси	4.309	3.864
Останати тековни обврски	88.164	88.046
Пасивни временски разграничувања	11.038	14.286
	678.941	684.676
<i>Каматносни</i>		
Кредити	373.386	238.225
	373.386	238.225
	1.052.327	922.901

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	3.304	3.304	-3.304	-3.304
Земени кредити	-3.734	-2.382	3.734	2.382
	-430	922	430	-922
	-430	922	430	-922

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година.

2025

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	68.198	305.188	373.386
Обврски спрема добавувачи	575.430				575.430
Останати обврски	88.165				88.165
Обврски за примени аванси	4.309				4.309
ПВР	11.038	-	-	-	11.038
	678.942	-	68.198	305.188	1.052.328

2024

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	51.439	186.786	238.225
Обврски спрема добавувачи	578.480				578.480
Останати обврски	88.046				88.046
Обврски за примени аванси	3.864				3.864
ПВР	14.286	-	-	-	14.286
	684.676	-	51.439	186.786	922.901

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година.

2025

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	282.795	-	-	-	282.795
Побарувања од купувачи	421.864	-	-		421.864
Останати побарувања	31.166				31.166
Побарувања за аванси	15.472				15.472
АВР	24.989	-	-	-	24.989
	776.286	-	-	-	776.286

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2024

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	169.769	-	-	-	169.769
Побарувања од купувачи	418.856	-	-	-	418.856
Останати побарувања	9.888	-	-	-	9.888
Побарувања за аванси	25.301	-	-	-	25.301
АВР	12.906	-	-	-	12.906
	636.720	-	-	-	636.720

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	5.249.481	5.142.847
Приходи од продажба на странски пазар	750.139	759.526
Вкупно	<u>5.999.620</u>	<u>5.902.373</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од наемнини	8.977	8.157
Приходи од отпис на обврски	202	124
Приходи од вишоци	91	78
Приходи од одобренеја	44.761	40.568
Приходи од продажба на основни средства	1.298	7.154
Приходи од субвенции	1.841	1.841
Вкупно	<u>57.170</u>	<u>57.922</u>

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Состојба на почетокот на годината	64.232	77.525
Состојба на крајот на годината	<u>75.258</u>	<u>64.232</u>
Зголемување на вредноста на залихите	<u>11.026</u>	<u>-13.293</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошени сировини и материјали	889.413	959.599
Потрошена амбалажа и ситен инвентар	<u>106.705</u>	<u>102.761</u>
Вкупно	<u>996.118</u>	<u>1.062.360</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	362.020	338.500
Други надоместоци за вработените	<u>28.098</u>	<u>32.145</u>
Вкупно	<u>390.118</u>	<u>370.645</u>

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Енергија	88.770	88.071
Услуги за одржување и заштита	49.602	44.766
Транспортни, телефонски, интернет и пошт. услуги	9.667	9.691
Наемнина	3.443	3.669
Премии за осигурување	12.167	11.236
Реклама, промоција, маркетинг услуги	20.305	42.427
Репрезентација, спонзорства	21.132	16.339
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	4.655	8.878
Трошоци за вода и комунални услуги	2.349	2.016
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	12	1.753
Трошоци за службени патувања	3.547	3.530
Трошоци за дадени одобренија		111.067
Банкарски услуги	5.182	3.866
Казни, пенали надоместоци и штети	154	
Договори на дело	34.444	38.222
Останато	<u>12.500</u>	<u>12.773</u>
Вкупно	<u>267.929</u>	<u>398.304</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од камати	24.750	15.781
Позитивни курсни разлики	1.111	487
Дивиденди	2.536	2.575
Останати финансиски приходи		
Вкупно финансиски приходи	<u>28.397</u>	<u>18.843</u>
Расходи за камати	-7.821	-7.210
Негативни курсни разлики	-181	-162
Останати финансиски расходи	-218	
Вкупно финансиски расходи	<u>-8.220</u>	<u>-7.372</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u><u>20.177</u></u>	<u><u>11.471</u></u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	252.965	178.160
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>8.411</u></u>	<u><u>5.924</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2025	81.854	908.523	1.314.247	13.753	2.318.377	9.546
Нови набавки		5.945	39.451	209.173	254.569	
Пренос од инвестиции	-	24.143	197.039	-221.181		
Расходување и продажба			-25.810		-25.810	
Состојба 31.12.2025	81.854	938.611	1.524.927	1.745	2.547.136	9.546
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2025	-	290.957	1.029.630	-	1.320.587	8.027
Амортизација	-	22.767	78.072	-	100.839	386
Прекнижување	-			-		
Расходување и продажба			-25.390	-	-25.390	
Состојба 31.12.2025	-	313.724	1.082.312	-	1.396.036	8.413
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2025	81.854	624.887	442.615	1.745	1.151.100	1.133

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2024	81.854	899.124	1.250.616	3.612	2.235.206	9.546
Нови набавки		1.412	71.226	35.615	108.253	
Пренос од инвестиции	-	7.987	17.487	-25.474		
Расходување и продажба			-25.082		-25.082	
Состојба 31.12.2024	81.854	908.523	1.314.247	13.753	2.318.377	9.546
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	268.455	977.702	-	1.246.157	7.610
Амортизација	-	22.504	76.216	-	98.720	417
Прекнижување	-	-2		-		
Расходување и продажба			-24.288	-	-24.288	
Состојба 31.12.2024	-	290.957	1.029.630	-	1.320.587	8.027
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	81.854	617.566	284.616	13.753	997.789	1.519

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, запишани во КО Бутел, земјиштето со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден, запишани во КО Кадино.

Под хипотека е дадено градежно неизградено земјиште со површина од 21.365 м², запишано во КО Кадино, како и градежно неизградено земјиште со површина од 44.779 м², запишано во КО Кадино.

16. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

а) Износ евидентиран во извештајот за финансиската состојба

Средства со право на користење

во илјади денари	2025
Градежни објекти	3.735
Вкупно	3.735

Обврски за лизинг

во илјади денари	2025
Краткорочни обврски за лизинг	890
Долгорочни обврски за лизинг	2.927
Вкупно	3.817

Зголемувањата на средствата со право на користење во текот на финансиската 2025 година изнесуваат 3.735 илјади ден. Друштвото има склучено лизинг договори за магацини. Периодот на лизинг се движи до 5 години и е усогласен со периодот на амортизација на средствата со право на користење.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	55.087	54.707
Вкупно	<u><u>55.087</u></u>	<u><u>54.707</u></u>

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

Издавач	количина	Вкупна номинална вредност во ЕУР	каматна стапка	рок на доспевање	Вкупно вложување на 31.12.2025 ден(000)
Република Северна Македонија ИСИН XS2582522681 Еврообврзница	<u>2.800</u>	<u>2.800.000</u>	6,96%	13.03.2027	<u>172.186</u>
Вкупно					172.186

19. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	68.675	71.101
Резервни делови и ситен инвентар	634	725
Производство	32.887	25.355
Готови производи	42.370	38.877
Трговски стоки	<u>403.035</u>	<u>339.050</u>
Вкупно	<u><u>547.601</u></u>	<u><u>475.108</u></u>

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	344.206	322.498
Побарувања од купувачи во странство	<u>77.658</u>	<u>96.358</u>
Вкупно	<u><u>421.864</u></u>	<u><u>418.856</u></u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	29.940	9.645
Побарувања за данок од добивка		
Побарувања од вработените	230	238
Побарувања од државни институции	297	
Останато	699	5
Вкупно	<u>31.166</u>	<u>9.888</u>

22. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за аванси во земјата	7.564	24.013
Побарувања за аванси во странство	7.908	1.288
Вкупно	<u>15.472</u>	<u>25.301</u>

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Краткорочни депозити во банки	330.439	330.378
Останато		
Вкупно	<u>330.439</u>	<u>330.378</u>

24. АВР

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Однапред платени трошоци	17.807	11.986
Пресметани приходи што не се фактурирани	7.182	920
Вкупно	<u>24.989</u>	<u>12.906</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	141.306	96.483
Девизни сметки	<u>141.489</u>	<u>73.286</u>
Вкупно	<u>282.795</u>	<u>169.769</u>

26. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	155.781	164.049
Шпаркасе банка АД Скопје	83.419	2.406
Прокредит банка		3.640
Халк Банка АД Скопје	35.085	44.112
Уни Банка	<u>94.723</u>	<u>23.646</u>
Вкупно	369.008	237.853
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-66.747	-51.067
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	<u>302.261</u>	<u>186.786</u>

27. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	470.467	477.786
Обврски спрема добавувачи во странство	104.963	100.694
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>575.430</u>	<u>578.480</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за бруто плати	33.381	29.805
Обврски за персонален данок на доход	11.015	8.225
Обврски за данок на добивка	496	5.668
Надомест за примања на одбор на директори	42.943	34.373
Обврски за данок на додадена вредност	126	9.812
Останато	204	163
Вкупно	88.165	88.046

29. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за примени аванси во земјата	4.309	3.864
Вкупно	4.309	3.864

30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски по краткорочни кредити		
Останати (камати)	561	372
Вкупно	561	372
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	66.747	51.067
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	67.308	51.439

31. ПВР

во илјади денари	2025	2024
Однапред пресметани трошоци	705	6.113
Пресметани приходи за идни периоди	10.333	8.174
Вкупно	11.038	14.286

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

32. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, Пекабеско Доо Рашка и Пекабеско ЕООД Бугарија, Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од купувачи	31.146	34.814
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	31.146	34.814
Обврски спрема добавувачи	31.146	34.814
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	31.146	34.814
Приходи од продажба	-84.248	86.723
Останати приходи	-	2.070
Вкупно приходи	-84.248	88.793
Набавки на стоки	65.763	73.547
Останати расходи	18.485	15.171
Вкупно набавки и расходи	84.248	88.718

33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2025	2024
EUR	61,49	61,49
USD	52,30	58,88

34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година побарувања по судски постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден 2.724 (- на 31.12.2023 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2025 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 528.800 илјади денари; 50 илјади евра (529.500 илјади денари и 50 илјади евра на 31.12.202 година).

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.383.242.458,00			1.226.201.137,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.132.844,00			1.519.531,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.132.844,00			1.519.531,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.154.835.900,00			997.788.939,00
10	-- Недвижности (011+012)	684.755.915,00			678.369.083,00
11	-- Земјиште	81.853.890,00			81.853.890,00
12	-- Градежни објекти	602.902.025,00			596.515.193,00
13	-- Постројки и опрема	387.876.341,00			258.847.265,00
14	-- Транспортни средства	47.256.707,00			29.241.202,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	33.202.487,00			17.578.415,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.744.450,00			13.752.974,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	227.273.714,00			226.892.667,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	227.273.714,00			226.892.667,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	172.186.000,00			172.186.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	55.087.714,00			54.706.667,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.629.032.931,00			1.429.297.066,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	547.601.165,00			475.107.635,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	68.675.225,00			71.100.808,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	633.282,00			725.027,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	32.887.460,00			25.355.011,00
41	-- Залихи на готови производи	42.370.822,00			38.877.136,00

42	-- Залихи на трговски стоки	403.034.376,00		339.049.653,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	468.198.978,00		454.042.288,00
47	-- Побарувања од купувачи	421.864.411,00		418.856.018,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	15.515.724,00		25.301.626,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	30.588.345,00		9.646.352,00
50	-- Побарувања од вработените	230.498,00		238.292,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	330.438.924,00		330.378.362,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	330.438.924,00		330.378.362,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	282.793.864,00		169.768.781,00
60	-- Парични средства	282.793.864,00		169.768.781,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	25.292.869,00		12.906.335,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.037.568.258,00		2.668.404.538,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.985.239.598,00		1.745.504.165,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.192.888.722,00		1.015.064.253,00
72	-- Законски резерви	18.792.803,00		18.792.803,00
74	-- Останати резерви	1.174.095.919,00		996.271.450,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	442.822.152,00		455.716.346,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	252.965.034,00		178.159.876,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.041.290.404,00		908.613.842,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	372.826.851,00		237.852.261,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	372.826.851,00		237.852.261,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	668.463.553,00		670.761.581,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	575.431.264,00		578.479.292,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	4.339.558,00		3.864.464,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	11.015.492,00		8.225.287,00
100	-- Обврски кон вработените	76.493.552,00		64.340.371,00
101	-- Тековни даночни обврски	622.736,00		15.479.898,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	560.951,00		372.269,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.038.256,00		14.286.531,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.037.568.258,00		2.668.404.538,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.165.911.641,00			5.960.294.146,00
202	-- Приходи од продажба	6.102.687.779,00			5.891.598.825,00
203	-- Останати приходи	57.169.299,00			57.921.631,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	64.232.147,00			77.525.003,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	75.258.282,00			64.232.147,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	6.054.563,00			10.773.690,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.932.335.443,00			5.767.802.794,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.085.087.003,00			1.150.665.507,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.067.435.076,00			3.837.357.428,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	96.160.386,00			112.741.411,00
212	-- Останати трошоци од работењето	79.316.378,00			75.185.684,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	396.192.018,00			375.329.576,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	246.613.810,00			231.303.274,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	25.343.545,00			23.795.681,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	88.392.985,00			81.855.635,00
217	-- Останати трошоци за вработените	35.841.678,00			38.374.986,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	101.209.660,00			99.137.615,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	419.691,00			454.843,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	12.317,00			1.752.951,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици				5.349.922,00
222	-- Останати расходи од работењето	106.502.914,00			109.827.857,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	28.397.377,00			18.843.345,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.536.292,00			2.575.372,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	24.749.944,00			15.780.916,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.111.141,00			487.057,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	8.220.196,00			7.371.507,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.821.083,00			7.209.544,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	182.018,00			161.963,00
243	-- Останати финансиски расходи	217.095,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	264.779.514,00			190.670.334,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	264.779.514,00			190.670.334,00
252	-- Данок на добивка	11.814.480,00			12.510.458,00

255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	252.965.034,00			178.159.876,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	428,00			419,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	252.965.034,00			178.159.876,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	252.965.034,00			178.159.876,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	8.411,00			5.924,00
269	-- Добивка за годината	252.965.034,00			178.159.876,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	380.053,00			25.798.662,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	380.053,00			25.798.662,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	380.053,00			25.798.662,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	253.345.087,00			203.958.538,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2025 година

1. Општи информации

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД. Во консолидацијата влегуваат:

- Друштво за техничко испитување и анализа ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ Кадино Илинден
- Trgovačko društvo za trgovinu špediciju i usluge PEKABESKO DOO Raška
- Пекабеско ЕООД Бугарија

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во Пекабеско АД-Консолидација изнесуваше 435 лица, а на 31.12.2024 година 418 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Анатол Кутревски - втор извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Марко Кутревски - трет извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите во консолидација ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 270 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство, опрема за производство на електрична енергија (фотоволтаична централа), товарни и патнички возила и градежни објекти

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2025 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2025 година долгорочната задолженост е зголемена за 57% и изнесува 373 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 0,56 мил мкд. и е повисока за 51% во однос на 2024 год

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско ад во 2025 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 3 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ, Пекабеско ДОО Рашка во Србија и Пекабеско ЕООД Бугарија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Со овие три друштва нема капитална трансакција во 2025 год

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2025 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 8.411 ден што е за 42% повисока од истата во 2024 год.

9. Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на Пекабеско АД консолидација брои вкупно 20 лица меѓу кои се и членовите на Одборот на директори

Одборот на директори на Пекабеско АД се состои од 7 членови од кои 3 се извршни и 4 неизвршни членови

Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, приватно здравствено осигурување, надоместок за учество во одбор на сите членови на менаџерскиот тим за 2025 година изнесуваат 107.338.806 ден. а во 2024 година изнесувале 111.320.545 ден.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Приходи и расходи

Пекабеско АД-Консолидација во 2025 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 6.196 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2024 год за 3,4%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 5.932 мил.мкд и се повисоки од истите во 2024 год за 2,9%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 253 мил. мкд. Остварената добивка е повисока од онаа во 2024 год за 42%.

Приходи од продажба - Пазари

	2025	2024	25/24
Домашен Пазар	5.355.543.548	5.132.841.631	4,3%
Странски Пазар	747.144.231	758.757.194	-1,5%
Вкупно	6.102.687.779	5.891.598.825	3,6%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2025	2024	25/24
Готов П-од и Трг.стока	6.108.742.342	5.902.372.515	3,5%
Останати приходи	57.169.299	57.921.631	-1,3%
Финансиски приходи	28.397.377	18.843.345	50,7%
Вкупно	6.194.309.018	5.979.137.491	3,5%

Овие приходи и расходи остварени се со 428 вработени (просек) во консолидација што е за 9 повеќе од просекот во 2024 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото во консолидација.

Бруто профитна маржа	12,1%
Нето профитна маржа	4,1%
Поврат на капиталот-(ROE)	12,5%
Тековна ликвидност	2,4
Брза ликвидност	1,6

Капитал/ВК С-ва (Активa)	0,65
Обрт на залихи	10 пати
Денови на обрт на залихи	35 ден
Обрт на побарувања	15 пати
Денови на обрт на побарувања	25 дена
Период на конвертирање	60 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Активa	3.037.568.258
Долгорочни с-ва	1.383.242.458
Обртни	1.654.325.800
Пасивa	3.037.568.258
Капитал	1.985.239.598
Обврски	1.052.328.660

Пекабеско ад

